

There are no translations available.



## **Почитувани граѓани на општина Пехчево**

Секојдневно сме сведоци на голем број негативни последици од климатските промени, како што се прекумерни суши, поплави, пожари, ерозии кои се повеќе се чувствуваат и кај нас. Справувањето со климатските промени и навремено дејствување е од голема важност.

Општина Пехчево имаше чест да биде избрана во првите четири општини во Македонија каде ќе се спроведува проектот Општински стратегии за климатски промени, кој е финансиран од УСАИД, а го спроведува Милиеуконтакт Македонија. Во општина Пехчево проектот се спроведува во партнерство на Центарот за лековити билки и шумски плодови Амброзија и општина Пехчево.

Written by Живко Каликов  
Tuesday, 11 June 2013 09:38

---

За таа цел во четврток, на 13.06.2013 година со почеток во 18 часот во просториите на ресторан Тропик ќе имате можност да се запознаете со проектот Општински стратегии за климатски промени и како тој може да придонесе за нашата општина.

Целта на овој проект е утврдување на вредностите на нашата општина и нивна заштита преку предложени мерки за справување со климатските промени. Кои се вредности на општина Пехчево и како да ги заштитиме истите најубаво знаеме ние, граѓаните на општина Пехчево, па затоа Ве покануваме да дојдете на овој собир и да го дадете својот придонес бидејќи со заштита на нашите вредности се штитиме и самите себеси и нашата животна средина.

На настанот свое обраќање ќе имаат Игор Славковски - Директор на Милиеуконтакт Македонија, градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски како и голем број други експерти и соработници.

Општина Пехчево има вредности кои заслужуваат да бидат заштитени, а дали и колку ќе бидат заштитени зависи од нас и нашиот активен придонес.